

1243.

Врз основа на членот 75 ставови 1 и 2 од Уставот на Република Македонија, претседателот на Република Македонија и претседателот на Собранието на Република Македонија издаваат

У К А З**ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ЗАШТИТА НА ЛИЧНИТЕ ПОДАТОЦИ**

Се прогласува Законот за изменување и дополнување на Законот за заштита на личните податоци, што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 25 февруари 2014 година.

Бр. 07-1210/1 Претседател
25 февруари 2014 година на Република Македонија,
Скопје **Горге Иванов, с.р.**

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
Трајко Вељаноски, с.р.

ЗАКОН**ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ЗАШТИТА НА ЛИЧНИТЕ ПОДАТОЦИ****Член 1**

Во Законот за заштита на личните податоци ("Службен весник на Република Македонија" број 7/2005, 103/2008, 124/10 и 135/11), во членот 37 став 2 зборовите: "по пат на јавен конкурс" се бришат.

По ставот 2 се додава нов став 3, кој гласи:

"За избор на директор се објавува јавен оглас во најмалку три дневни весници, кои се издаваат на целата територија на Република Македонија од кои еден од весниците што се издаваат на јазикот што го зборуваат најмалку 20% од граѓаните кои зборуваат службен јазик различен од македонскиот јазик."

Ставот 3 станува став 4.

Во ставот 4 кој станува став 5 зборовите: „по пат на јавен конкурс“ се бришат и се додава нов став 6, кој гласи:

"За избор на заменик директор се објавува јавен оглас во најмалку три дневни весници, кои се издаваат на целата територија на Република Македонија, од кои еден од весниците што се издаваат на јазикот што го зборуваат најмалку 20% од граѓаните кои зборуваат службен јазик различен од македонскиот јазик."

Ставовите 5, 6 и 7 стануваат ставови 7, 8 и 9.

Член 2

Во член 38 ставот 1 се менува и гласи:

"За директор може да биде избрано лице кое ги исполнува следниве услови:

- 1) е државјанин на Република Македонија;
- 2) во моментот на именувањето со правосилна судска пресуда не му е изречена казна или прекршочна санкција забрана за вршење на професија, дејност или должност;
- 3) има стекнати најмалку 240 кредити според ЕКТС или завршен VII/1 степен правен факултет;
- 4) има минимум пет години работно искуство во областа на правните работи;
- 5) поседува еден од следниве меѓународно признаци сертификати или уверенија за активно познавање на англискиот јазик не постар од пет години:
 - ТОЕФЕЛ ИБТ најмалку 74 бода,
 - ИЕЛТС (IELTS) - најмалку 6 бода,
 - ИЛЕЦ (ILEC) (Cambridge English: Legal) - најмалку Б2 (B2) ниво,

- ФЦЕ (FCE) (Cambridge English: First) - положен,
- БУЛАТС (BULATS) - најмалку 60 бода или
- АПТИС (APTIS) - најмалку ниво Б2 (B2) и
б) има положено психолошки тест и тест за интегритет."

Во ставот 4 алинеја 5 бројот "4" се заменува со бројот "2".

Член 3

Во членот 44 став 4 зборот "државен" се заменува со зборот "административен", зборовите: "со положен приправнички испит" се бришат, а зборот "државните" се заменува со зборот "административните".

Во ставовите 5 и 6 зборот "државен" се заменува со зборот "административен", а зборот "државните" се заменува со зборот "административните".

Член 4

Директорот, односно заменик директорот на Дирекцијата изборен до денот на започнувањето на примената на овој закон продолжува да ја врши функцијата до истекот на мандатот за кој е избран.

Член 5

Одредбите од членот 2 од овој закон кои се однесуваат на условот за познавање на странски јазик ќе започнат да се применуваат по две години од денот на влегувањето во сила на овој закон.

Член 6

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија", а ќе започне да се применува по една година од денот на влегувањето во сила на овој закон.

L I G J**PËR NDRYSHIMIN DHE PLOTËSIMIN E LIGJIT PËR MBROJTJEN E TË DHËNAVE PERSONALE****Neni 1**

Në Ligjin për mbrojtjen e të dhënave personale ("Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë" numër 7/2005, 103/2008, 124/10 dhe 135/11), në nenin 37 në paragrafin 2 fjalët: me konkurs publik" shlyhen.

Pas paragrafit 2 shtohet paragraf i ri 3 si vijon:

"Për zgjedhjen e drejtorit shpallet konkurs publik në tre gazeta të shtypit ditor të cilat botohen në gjithë territorin e Republikës së Maqedonisë, prej të cilave njëra është gazetë e cila botohet në gjuhën të cilën e flasin të paktën 20% e qytetarëve të cilët flasin gjuhë zyrtare të ndryshme nga gjuha maqedonase."

Paragrafi 3 bëhet paragraf 4.

Në paragrafin 4 i cili bëhet paragraf 5 fjalët: "me konkurs publik" shlyhen dhe shtohet paragraf i ri 6 si vijon:

"Për zgjedhjen e zëvendësdirjtorit shpallet konkurs publik së paku në tre gazeta të shtypit ditor të cilat botohen në gjithë territorin e Republikës së Maqedonisë, prej të cilave njëra është gazetë e cila botohet në gjuhën të cilën e flasin të paktën 20% e qytetarëve të cilët flasin gjuhë zyrtare të ndryshme nga gjuha maqedonase."

Paragrafët 5, 6 dhe 7 bëhen paragrafë 7, 8 dhe 9.

Neni 2

Në nenin 38 paragrafi 1 ndryshohet si vijon:

"Drejtor mund të zgjidhet personi cili i plotëson kushtet si vijon:

- 1) është shtetas i Republikës së Maqedonisë;
- 2) në momentin e emërimit me vendim të plotfuqishëm gjyqësor nuk i është shqiptuar dënim ose sanksion kundërvajtës ndalim për ushtrimin e funksionit, veprimtarisë ose detyrës;